



ПРЕДЛОГ ДИВИДЕНДНА ПОЛИТИКА

за периодот од 2023 до 2027 година

Скопје, 2023 година

СОДРЖИНА

Вовед	3
Цели на дивидендната политика	3
Детерминанти на дивидендната политика	4
Принципи на дивидендната политика	4
Претпоставки врз кои се засновува дивидендната политика	5
Износ на дивидендата	5
Постапка за спроведување на дивидендната политика	5
Следење и известување за дивидендната политика	6
Ревизија на дивидендната политика	6
Обврска за обелоденување.....	6

Вовед

Дивидендната политика на РЕПЛЕК АД Скопје за периодот од 2023 до 2027 година, по предлог на Управниот одбор, усвоена е на седница на Собранието на акционери одржана на ден 26.04.2023 година.

Во овој документ се објаснуваат целите, детерминантите, принципите, претпоставките врз кои се засновува дивидендната политика, нејзината суштина, постапката за спроведување, следењето и известувањето, како и нејзината ревизија и обелоденување.

Цели на дивидендната политика

Тргувајќи од битието на акционерското друштво и целта поради кои е основано, актот со кој се усвојува дивидендната политика претставува обид за оптимално хармонизирање на интересите на акционерите, на самото друштво, на менаџментот, на вработените, на кредиторите и на другите заинтересирани и засегнати субјекти.

Дивидендната политика, не само што претставува законска обврска, туку е во интерес на сите заинтересирани страни бидејќи придонесува за намалување на неизвесноста сврзана со распределбата на добивката која им припаѓа на акционерите.

Дивидендната политика е особено значајна за постојните акционери и за идните инвеститори бидејќи им овозможува одлуките за купување или отуѓување на акциите на друштвото да ги ускладат со посакуваниот временски хоризонт на вложување и со своите инвестициони цели и преференции.

Поконкретно, дивидендната политика има за цел да обезбеди:

1. предвидливост во исплатата на дивиденда во еден подолг временски период;
2. стабилно, ефикасно и транспарентно работење на друштвото без загрозување на неговата ликвидност и солвентност;
3. континуиран развој и унапредување на работењето на друштвото;
4. можност за прибавување дополнителен капитал под поволни услови за вложување во нови инвестициони проекти;

5. доволно акумулирана добивка и резерви кои можат да обезбедат успешно работење и во неповолни услови (години).

Детерминанти на дивидендната политика

Врз формулирањето на дивидендната политика на друштвото влијаат повеќе фактори од кои позначајни се:

1. стабилноста, односно подложноста на флуктуации на остварената добивка;
2. временскиот период на постоење на друштвото, односно развојната фаза во која се наоѓа;
3. потребата од одржување на тековната ликвидност;
4. развојните перспективи и обезбедувањето дополнителни средства за нивно финансирање од сопствени извори;
5. редовно сервисирање на долговите и обезбедување на високо ниво на кредитен рејтинг;
6. рамката која ја поставува постојната законска регулатива.

Принципи на дивидендната политика

1. стриктно почитување на релевантната законска регулатива;
2. балансирање на краткорочните и долгорочните интереси на акционерите;
3. поврзување на исплатената дивиденда со остварената добивка;
4. обезбедување интерес и мотивираност на акционерите за зголемување на добивката на друштвото;
5. обезбедување на финансиска стабилност и кредибилитет на друштвото;
6. благовремена исплата на дивидендата;
7. обезбедување максимална транспарентност во спроведување на дивидендната политика.

Претпоставки врз кои се засновува дивидендната политика

Имајќи предвид дека дивидендната политика, по дефиниција, се однесува за определен иден период и зависи првенствено од остварениот профит, особено значајно е да се наведат појдовните претпоставките врз кои таа се темели. Конкретно, среднорочната дивидендна политика на РЕПЛЕК АД Скопје се засновува врз следните појдовни претпоставки:

1. остварување на годишна профитабилност на друштвото во распон од 60% до 150% од последниот остварен тригодишен просек;
2. континуирано намалување на релативното ниво на задолженост;
3. проширување и осовременување на работењето преку инвестирање во перманентна едукација на вработените, во развојни проекти и во модернизација.

Износ на дивидендата

Друштвото, во периодот од 2023 до 2027 година ќе исплаќа годишно дивиденда во нето износ по акција според следната динамика:

2023 година	најмалку 2.000,00 денари
2024 година	најмалку 3.000,00 денари
2025 година	најмалку 4.000,00 денари
2026 година	најмалку 5.000,00 денари
2027 година	најмалку 6.000,00 денари.

Дивидендата се исплаќа од добивката од последната година или од акумулираните добивки од претходните години.

Постапка за спроведување на дивидендната политика

Формалниот предлог за исплата на дивидендата го утврдува Управниот одбор и му го доставува на Собранието на акционери. Предлог одлуката за дивиденда покрај износот на дивидендата содржи и информација за последниот ден на

тргување на акциите на берза кое на имателот му обезбедува право на дивиденда (cum dividend), првиот ден на тргување на акциите на берза кое на имателот не му овозможува право на дивиденда (ex dividend), како и датум на кој ќе се изврши исплатата на дивиденда на квалификуваните акционери.

Конечната одлука за висината и исплатата на дивиденда ја носи Собранието на акционери.

Сумата што секој акционер ја добива како дивиденда се пресметува како производ од бројот на акции со право на дивиденда што ги поседува и нето износот на дивиденда по акција.

Персоналниот данок на доход од дивиденда го пресметува и го плаќа друштвото во моментот на исплата на дивидендата.

Исплатата на дивидендата се врши на претходно утврдениот датум на трансакциска сметка на акционерот.

По извршената исплата, секоја акционер, по писмен пат, се известува за бруто износот на дивиденда, за пресметаниот данок и за нето износот на дивиденда, како и за датумот на исплатата.

Следење и известување за дивидендната политика

Управниот одбор редовно ја следи дивидендната политика и најмалку еднаш годишно во Годишниот извештај за работење ги известува акционерите за нејзиното спроведување.

Ревизија на дивидендната политика

Дивидендната политика на друштвото е подложна на редовна ревизија, на секои пет години.

Во случај на подолготрајни драстично изменети услови на работење можна е и вонредна ревизија на дивидендната политика.

Обврска за обелоденување

По усвојување на дивидендната политика, и при секоја нејзина измена, во рок од дваесет и четири часа, таа се објавува на СЕИ НЕТ на Македонската берза и на официјалната интернет страница на друштвото.